

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 07

Год. XVII

05 август 2014 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

15-та седница

Совет на општина Василево

1. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2014 год. за периодот 01.01.2014 до 30.06.2014 год.(К-1)02
2. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот 01.01.2014 до 30.06.2014 год. (К-2).....02
3. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 год. (К-3)03
4. Програма за дополнување на Програмата бр.07-2314/1 од 27.11.2013 год. за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2014 год.....04
5. Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение на тутунопроизводители „Басмак“, Василево.....04
6. Одлука за основање на Јавна општинска установа за деца детска градинка „Прва радост“ во општина Василево.....05
7. Акт за основање на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка „Прва радост“, во општина Василево.....06

Градоначалник на општина Василево

8. РЕШЕНИЕ бр 8/2014 г. за потреба од јавна набавка.....08
- 9.РЕШЕНИЕ бр 10/2014 г. за потреба од јавна набавка.....09
10. РЕШЕНИЕ бр 11/2014 г. за потреба од јавна набавка.....09
- 11.РЕШЕНИЕ бр 12/2014 г. за потреба од јавна набавка.....10

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2014 година на општина Василево за периодот од 01.01. до 30.06.2014 година (К1),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **29.07.2014 година**

Бр.08–1573/2
04.08.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево „Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.07.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2014 година на општина Василево за периодот од 01.01. до 30.06.2014 година (К1)

- Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 30.06.2014 година (К-1).
- Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 30.06.2014 година (К-1).
- Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во

„Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-1573/1
04.08.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 30.06.2014 година (К2),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **29.07.2014 година**

Бр.08–1571/2
04.08.2014г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.07.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 30.06.2014 година (К2)

- Се усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 30.06.2014 година (К-2)

- Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 30.06.2014 година (К-2)
- Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-1571/1
04.08.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 30.06.2014 година (К-3),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **29.07.2014 година**

Бр.08-1572/2
04.08.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.07.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на

општина Василево за период од 01.01 до 30.06.2014 година (К-3)

- Се усвојува кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 30.06.2014 година (К-3)
- Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 30.06.2014 година (К-3)
- Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-1572/1
04.08.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за Дополнување на Програмата бр.07-2314/1 од 27.11.2013 година за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2014 година ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **29.07.2014 година**

Бр.08-1750/2
04.08.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.24/08, бр.91/09, бр.124/2010, бр.18/2011), Програмата за изработка на урбанистички планови и Државна и

Локална планска документација во РМ во 2014 година („Сл. Весник на РМ“ бр.71/11 и бр.112/11), член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 7 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03, 08/06 и 09/10 в) Советот на општина Василево на својата седница одржана на 29.07.2014 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

Дополнување на Програмата бр.07-2314/1 од 27.11.2013 година за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2014 година

Член 1

Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата бр.07-2314/1 од 27.11.2013 година за изработка на урбанистички планови во текот на 2014 година во општина Василево.

Член 2

Се додава и точка 1.8 во дел 2, која гласи: Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр. 2376, м.в.Село, КО Василево, општина Василево.

Член 3

Средствата за активностите предвидени во точка 1.8 немаат финансиски импликации во Буџетот на општина Василево за 2014 година и истите се обезбедени од страна на АД Струмичко поле с. Василево.

Член 4

Оваа Програма за дополнување на Програмата бр.07-2314/1 од 27.11.2013 година за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2014 година влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево .

Бр.07-1570/1
04.08.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на Здружението на тутонопроизводители „Басмак“ - Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **29.07.2014 година**

Бр.08-1574/2
04.08.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.07.2014 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Здружението на тутонопроизводители „Басмак“ - Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 30.000,00 денари на Здружението на тутонопроизводители „Басмак“ - Василево.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Здружението на тутонопроизводители „Басмак“ - Василево за реконструкција на канцеларијата во домот на културата во с.Василево и набавка на технички помагала.

член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2014 година и ќе се исплатат на Здружението на тутонопроизводители „Басмак“ - Василево со сметка 210068261300145 депонент Тутунска Банка и ЕДБ 4039012500716.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-1574/1 Совет на општина Василево
04.08.2014г. Претседател,
Василево Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за основање на Јавна општинска установа за деца детска градинка „Прва радост“ во општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.07.2014 година

Бр.08-1568/2 Општина Василево
04.08.2014г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ „бр.5/02) и член 21 став 1 точка 27 од Статусот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево „бр. 04/03,08/06 и 09/10), во врска со член 99 став 2 од законот за заштита на децата („Службен весник на РМ„бр.23/2013), Советот на општина Василево на седница одржана на ден 29.07.2014 година донесе

О Д Л У К А

За основање на Јавна општинска установа за деца детска градинка „Прва радост“ во општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука се основа Јавна општинска установа за деца детска градинка „Прва радост“ во општина Василево.

Основач на детската градинка е Советот на општина Василево со седиште во с.Василево бр.373.

Член 2

Називот на Јавната установа гласи „Јавна општинска установа за деца детска градинка „Прва радост“, општина Василево “(во понатамошниот текст на

оваа Одлука – детска градинка). Скратен назив на детската градинка е ЈОУДГ „Прва радост“ - општина Василево.

Јавната установа е со седиште во с.Василево бр.373

Член 3

Дејноста на детската градинка е :Згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст која се организира за згрижување ,претстој ,нега,исхрана,воспитно-образовни,спортско-рекреативни,културни-забавни активности,мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и менталитетот и социјалниот развој на детето до 6 години живот ,односно до вклучување во основното образование.

Дејноста детска градинка ќе ја остварува преку основите на програмата за воспитно-образовна работа со деца од предучилишна возраст во Јавните детски градинки („Службен весник РМ“ бр.125/2007)

Член 4

До создавање услови за обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија , преку блок дотации,општина Василево ќе ги обезбедува средствата за основање и отпочнување со работа на детската градинка во Василево од буџетот на општина Василево.

Член 5

Средствата за непречено и нормално функционирање ,односно за вршење на дејноста на детската градинка ќе се обезбедат од буџетот на општина Василево,буџетот на Република Македонија преку блок дотации,од надоместокот на корисниците на услугата,донации и други извори на финансирање согласно законските прописи.

Член 6

Основачот на детската градинка ги има сите права и обврски кои произлегуваат од Законот и други прописи.

Член 7

Меѓусебните права и обврски меѓу детската градинка и основачот се уредува со посебен договор кој го склучуваат директорот на детската градинка и Градоначалникот на општина Василево.

Член 8

Детската градинка се основа на неопределено време.

Член 9

Детската градинка има својство на правно лице кое ќе го стекне со упис во Централниот регистар на Република Македонија .

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка во рамките на дејноста која е запишана во Централниот регистар на Република Македонија.

За обврските преземени во свое име и за своја сметка детската градинка одговара со целиот свој имот.

Член 10

Дејноста на детската градинка се организира и остварува во објект со седуште во Василево.

Член 11

Внатрешната организација на детската градинка се уредува со акт за организација на работата на детската градинка кој го донесува Управниот одбор на детската градинка ,а на кој согласност дава Советот на општина Василево.

Член 12

Орган на управување во детската градинка е Управниот одбор .

Управниот одбор го сочинуваат 7 челна и тоа ,тројца претставници од основачот,еден претставник од детската градинка ,двајца претставници од родителите на децата и еден претставник од Министерството.

Претставниците на основачот на детската градинка ги именува и разрешува Советот на општина Василево.

Претставникот на детската градинка го предлага стручниот совет на детската градинка врз основа на стручност и компететнтност ,а го избира и разрешува основачот по постапка пропишана со статутот на детската градинака.

Претставниците од родителите на децата ги предлага Советот на родители ,а ги именува и разрешува основачот по постапка пропишана со статутот на установата.

Претставникот од министерството го предлага министерот ,а го именува и разрешува основачот.

Член 13

Членовите на управниот одбор се именуваат за период од четири години.

Член 14

За извршување на подготовките за отпочнување со работа на детската градинка се формира комисија во состав

- 1.Ацо Митев - Претседател
- 2.Боби Величковски - член
- 3.Симона Шонтевска - член

Член 15

Формирањето на управниот одбор , донесувањето на Статутот и именувањето односно избор на директор на детската градинка ќе се изврши во рок од шеесет дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 16

Лицето се именува да ги врши работите на детската градинка до нејзино конституирање.

Член 17

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Василево.

Бр.07-1568/1
04.08.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Актот за основање на Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост „ во општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.07.2014 година

Бр.08-1569/2
04.08.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 109 став (1) од законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија „ бр.23/2013),член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ“ бр.5/02) и член 21 точка 27 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 29.07.2014 година го донесе следниот

АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ

на Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост “ во општина Василево

I. НАЗИВ ,ОДНОСНО ИМЕ НА ОСНОВАЧОТ

Член 1

Се основа јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во општина Василево.

Основач на Јавната општинска установа за деца -Детска градинка „Прва радост“ е Советот на општина Василево со седиште во с.Василево бр.373.

II. НАЗИВ ,ОДНОСНО ИМЕ НА ФИРМАТА НА УСТАНОВАТА И СЕДИШТЕ НА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

Член 2

Називот на Јавната установа гласи :јавна општинска установа за деца ЂДетска градинка „Прва радост“ во општина Василево (во понатамошниот текст : Детска градинка).

Скратен назив на Детската градинка е ЈОУДГ „Прва радост“ -општина Василево.

Седиштето на детската градинка е во с.Василево бр. 373.

III. ВИД НА ДЕЈНОСТА НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА

Член 3

Дејноста на детската градинка е : Згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст која се организира за згрижување ,претстој,нега,исхрана, воспитно-образовани,спортско-рекреативни,културно-забавни активности,мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот,емоционалниот,физичкиот,менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот ,односно до вклучување во основното образование.

Шифра на дејност

Согласно националната класификација на дејности јавната установа за деца - детска градинка „Прва радост“ во Василево, ќе ја врши претежната дејност 88.91 утврдена во НКД како Дејност на дневна социјална заштита на деца.

Воспитно - образовна работа во Детската градинка ќе се изведува според Основите на програмата за воспитно-образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки („Службен весник на РМ“ бр.125/07).

IV. СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

Член 4

Средствата за основање и опочнување со работа на Детската градинка во Василево ги обезбедува основачот.

Член 5

Средствата за непречено и нормално функционирање ,односно за вршење на дејноста на Детската градинка ќе се обезбедат од буџетот на општина Василево,од буџетот на Република Македонија по создавање на услови преку блок дотации , од надоместокот на корисниците на услугата ,донации и други извори на финансирање согласно законот.

Член 6

Средствата за основање и почеток со работа на установата за деца (опрема) се обезбедени од основачот и се дадени во прилог со спецификација на опремата .

V. ВРЕМЕ ЗА КОЕ УСТАНОВАТА СЕ ОСНОВА

Член 7

Детската градинка се основа на неопределено време.

VI. ПРАВАТА И ОБВРСКИ НА ОСНОВАЧОТ ВО ПОГЛЕД НА ВРШЕЊЕТО НА ДЕЈНОСТА И МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА И ОСНОВАЧОТ

Член 8

Основачот на Детската градинка ги има сите права кои произлегуваат од законот и други прописи.

Член 9

Меѓусебните права и обврски меѓу Детската градинка и основачот се уредува со посебен договор кој го склучуваат директорот на детската градинка и градоначалникот на општина Василево.

VII. УПРАВУВАЊЕ СО УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА

Член 10

Орган на управување во Детската градинка е Управниот одбор.

Управниот одбор го сочинуваат 7 членови и тоа : тројца претставници од основачот,еден претставник од Детската градинака,двајца претставници од родителите на децата и еден претставник од Министерството.

Претставниците на основачот на Детската градинка ги именува и разрешува Советот на општина Василево.

Претставникот на Детската го предлага стручниот совет на детската градинка врз основа на стручноста и компетентноста ,а го избира и разрешува основачот по постапка пропишана со статутот на Детската градинка.

Претставниците од родителите на децата ги предлага Советот на родители ,а ги именува и разрешува основачот по постапка пропишана со статусот на установата.

Претставникот од министерството го предлага министерот, а го именува и разрешува основачот.

Членовите на управниот одбор се именуваат за период од четири години.

VIII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА ВО ПРАВНИОТ ПРОМЕТ

Член 11

Детската градинка има својство на правно лице кое ќе го стекне со упис во Централниот регистар на Република македонија.

Во правниот промет со три лица истапува во свое име и за своја сметка во рамките на дејноста која е запишана во Централниот регистар на Република Македонија.

За обврските преземени во свое име и за своја сметка Детската градинка одговара со целиот свој имот.

Член 12

Лицето Лела Митев со ЕМБГ 1605983465008 се за именува вршител на должноста директор, кое е овластено според насоките на основачот да ги извршува подготовките за почеток на работа на установата. Вршителот на должноста ги има сите права и должности на директор и може да ја врши должноста до именување на директор, а најдолго шест месеци од денот на неговото именување.

Член 13

Работниците кои ќе засноваат работен однос со Детската градинка своите права и обврски ги остваруваат во согласност со законот и колективен договор.

Член 14

Детската градинка ќе може за обезбедување на потребите на својата дејност да склучува договори со правни и физички лица.

IX. РОК НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУСОТ

Член 15

Формирањето на управниот одбор, донесувањето на Статутот ќе се изврши во рок од шеесет дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 16

Овој Акт влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник на општина Василево.

Бр.07-1569/1
04.08.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник“ на Република Македонија бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/13,148/13, 28/2014 и 43/2014), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.08/2014 за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуга од Агенција за привременни вработувања за потребите на општинската администрација на општина Василево за период од 1 (една) година.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/13,148/13, 28/2014 и 43/2014).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.000.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена
- 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Зора Коларова - претседател;
- Сања Трајанова - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Блажо Стоилков - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Иванка Трајкова -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1361/1
09.07.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11,185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.10/2014
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на рекламен и друг печатен материјал за потребите на општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас на веб страната на Бирото за јавни набавки, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

Член 3

Проценетата вредност на јавната набавка е 300.000,00 денари без пресметан ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Сања Трајанова - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Тони Ристов - зам.член;
- Велика Ѓоргиевска -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08–1392/1
15.07.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.11/2014
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на електрични материјали за сервисирање на уличното осветлување на територијата на општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11,185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.200.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Сања Трајанова - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Зора Коларова - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1427/1
18.07.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.12/2014
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на 1 (едно) ново теренско моторно возило за потребите на Општина Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.200.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена
100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево

составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Сања Трајанова - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Никола Витларов - член;
- Тони Ристов - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1470/1
23.07.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.